

Датум: 15.07.2022  
Иницијатива за социјални промени-ИнСоК, Скопје  
Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје  
Република Македонија

## ПОВИК Бр. 0839-01

ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА:

**АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА НЕЕВИДЕНТИРАНИ ЛИЦА ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ И  
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот Република Северна Македонија

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“, и е објавен на веб страната на Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК. [www.insoc.org.mk](http://www.insoc.org.mk)

**Рокот за доставување на понудите е 01.08.2022.**

**Предвиден буџет за набавката е бруто 90000 МКД**

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

### ИНФОРМАЦИИ

#### 1.1 Вовед

Во овој документ се содржат инструкции за понудувачите за ограничен повик бр.0839-01

#### 1.2 Договорен орган

Договорен орган е Асоцијација Иницијатива за социјални промени- ИнСоК-Скопје, со седиште на ул. Миладин Поповиќ бр.4/1А, 1020 Скопје, телефон: 02/ 61-42-690, електронска адреса: [insoc@insoc.org.mk](mailto:insoc@insoc.org.mk), интернет страна [www.insoc.org.mk](http://www.insoc.org.mk). Со моментално седиште на Ул, Живко Бараковски бр 15, 1230 Гостивар

Лица за контакт: Милица Илиеска

#### 1.3 Предмет на повикот за прибирање на понуди

Предмет на овој договор е изработка на подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот во Република Северна Македонија

#### 1.4 Право на учество

**1.4.1** Право да достават понуда имаат сите физички и правни лица кои ги исполнуваат следниве критериуми:

- За физички лица
  - Завршено високо образование;
  - Претходно искуство;
- За правни лица
  - Да е регистрирано повеќе од 1 година
  - Претходно искуство;

### **1.5 Содржина и достава на понудите**

**1.5.1** Понудите треба да се достават најдоцна до 01.08.2022 до Асоцијација Иницијатива Иницијатива за социјална промена ИнСоК ул.Живко Брајковски бр 15, 1230 Гостивар.

**1.5.2** Секоја од понудите треба да содржи работна биографија на експертот, преглед на досегашните изработени продукти и планирана методологија.

### **1.6 Избор на експерт**

**1.6.1** Изборот на експерт ќе се изврши на на **03.08.2020.**

**1.6.2** Сите понудувачи ќе бидат известени за направениот избор најдоцна до **05.08.2022.**

**1.6.3** Со избраниот експерт/и ќе биде потпишан договор веднаш по известувањето за избор.

### **1.7 Рок на испорака и исплата**

**1.7.1** Анализата треба да се достави во финална верзија најкасно до 05,09,2022 година.

**1.7.2** Исплатата на експертите ќе се врши на трансакциска сметка наведена во договорот, најдоцна 8 дена од денот на прифатената анализа.

**ПРИЛОГ 2:**

**ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ/УСЛУГИ**  
(релевантни референци во последните три години (формат))

Референца број	Профил на проектот / услугата	Опис на проектот / услугата
Наслов на проектот/услугата		
Име на добавувачот		
Локација		
Вкупна вредност (МКД)		
Корисник / набавувач		
Контакт-податоци на набавувачот (име, тел.)		
Период (почеток/крај)		
Партнери / подизведувачи		

\* Додадете онолку табели колку референци имате

### **ПРИЛОГ 3.**

#### **Образец: Организација и методологија за обезбедување на очекуваните услуги**

(Дадете краток преглед на пристапот кој е предложен за спроведување на договорот)

##### **1        Листа на активности и методологија**

(Наведете ги активностите што ќе ги преземете за да се постигнат целите на договорот. Образложете како ќе придонесат кон остварување на целите на проектот)

##### **2        Временска рамка**

(наведете го распоредот и траењето на предложените активности. Образложете зошто таквиот распоред најмногу одговара за остварување на целите од договорот, а потоа и за целите на проектот.)